

МАКЕДОН ГО ОСВОЈУВА СВЕТОТ

На еден од најстарите фестивали на светот за карикатура и стрип, нашиот истакнат карикатурист Мирослав Георгиевски ја освои престижната прва награда.

Георгиевски ја освои наградата Premio Internazionale Umoristi a Marostica во категорија стрип на 37. издание на престижниот италијански фестивал за карикатура и стрип во Маростици. Оваа година учествуваа 279 автори од 42 држави.


МАКЕДОНСКИ ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА БУШ

Претседателот на САД Џорџ Буш ќе добие 2 златни медала со негов портрет изработен од Митко Тошев, дипломиран сликар и графички дизајнер, кои ќе му бидат врачени по неколку дена во Белата кука во Вашингтон.

Со овие две ремек дела "Портрет на златна медала", на претседателот на САД, Тошев сака да му изрази благодарност за признавањето на Република Македонија под уставното име од страна на САД и за таа побрзо да биде примена во ЕУ и во НАТО.

"Направив два 'златни медала', еден лично за претседателот Џорџ Буш, а другиот да остане во Белата кука и да биде поставен покрај портретите на Џон Кенеди, Џими Картер, Роналд Реган, Двајт Ајзенхауер, Џорџ Буш и други американски претседатели", вели Тошев.

Исто така, тој е автор и на портретот на позлатена бронза на добитничката на Нобеловата награда за мир и најголемата хуманистка на сите времиња - Мајка Тереза, која се наоѓа во резиденцијата на Папата Јован Павле Втори - Ватикан, Рим и е автор на портретот во бронза на поранешниот генерален секретар на НАТО Џорџ Робертсон, кој се наоѓа во седиштето на НАТО, Брисел, со цел да се зајакне соработката меѓу Македонија и НАТО и да се забрза процесот за прием на Република Македонија во ЕУ.



МЕМОРИЈАЛЕН ВЕЧЕРЕН ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ

По повод годишнината од трагичното загинавање на претседателот Борис Трајковски, Заедницата на македонските друштва во Швајцарија - ЗМД организира МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ "БОРИС ТРАЈКОВСКИ-2005".

Манифестацијата ќе се одржи на 19 февруари во местото (Саинт-Прекс 1162) Лозана, со почеток од 15 часот.

Програмата е правена во координација со сопругата на загинатиот претседател, госпоѓата Вилма Трајковска. На комеморацијата ќе присуствуваат: Стефан Трајковски, син на починатиот претседател, Роберт Милчев, координатор на асоцијацијата Трајковски, како и претставничката на Република Македонија при Обединетите нации во Женева, госпоѓа Драгица Зафировска. Во оваа манифестација ќе учествуваат претставници од сите македонски друштва и асоцијации, членови на ЗМД од Швајцарија, како и многубројни гости.

ЗА ВИНОТО И ЛЈУБОВТА СО УМЕТНОСТ

Во чест на празниците Свети Трифун и Денот на вљубените, Македонското здружение за култура, обичаи и традиции "Гороцвет" од Скопје, на 13 февруари во хотелот "ВИП" организираше ликовна изложба насловена како "Цвеќе и медени срца за вљубените". Со свои дела се претстави еминентниот уметник Живко А. Поповски, а беседа во чест на љубовта и цвеќето одржа д-р Ферид Мухиќ.

За присутните гости беше организирана и бесплатна празнична лотарија во која Живко А. Поповски подари 50 уметнички слики, додека "ВИП" хотелот обезбеди еднодневно патување за двајца во Солун, како и едно ноќевање во хотелот.



ДО КАДЕ ШТО НИ Е КУЛТУРАТА, ДО ТАМУ Е МАКЕДОНИЈА

Во организација на Културниот центар и Театарот "Скрб и утеха", продукцијата "Дион" и едисијата "Лицеум" во Културно - информативниот центар Салон "19,19", на 25 и 26 февруари 2005 година ќе се одржат традиционалните македонски културни средби "Дионисови чествувања-Мину Угриновска". Станува збор за средби на македонската култура од Пиринско, Родопите, Егеј, Гора, Голо Брдо, Преспа и дијаспората. И годинава програмата ќе биде збогатена со фолклор, изворно пеење, театар, филм, претставување книги, изложби, предавање за сличноста на Хомеровиот и македонскиот јазик на лингвист од Канада. Целта на овие културни средби е да се обедини поделената македонска култура во духот на евроинтеграцијата.